



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 4 февруари 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 7

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 12 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1 Пошт. факс 226 — Телефони: централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

84.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 јануари 1977 година.

ПР бр. 570  
27 јануари 1977 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с. р.

## ЗАКОН

### ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ

#### Член 1

Во Законот за оданочување на производи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 38/75 и 58/75) во член 5 став 6 зборовите: „што ќе ја изврши граѓанин“ се заменуваат со зборовите: „што ќе се изврши помеѓу граѓаните, помеѓу граѓанските правни лица и помеѓу граѓаните и граѓанските правни лица“.

#### Член 2

Во член 36 став 1 се вршат следните измени и дополненија:

1) во точка 16 на крајот се додаваат зборовите: „ако ги набавуваат општествени правни лица непосредно од производителите или од прометот на големо или од увоз“;

2) во точка 17 во првата реченица по зборовите: „во тие единици,“ се додаваат зборовите: „опрема на центрите за обука за општонародна одбрана, радиоуреди и соодветна опрема за радиоаматерските организации,“;

3) во точка 22 на крајот се додаваат зборовите: „и печки и шпорети на цврсти горива“;

4) во точка 29 на крајот се додаваат зборовите: „и лев“;

5) во точка 30 процентот „50%“ се заменува со процентот: „20%“ а на крајот на текстот се додаваат зборовите: „и од вигоњ-предиво“;

6) во точка 31 процентот: „50%“ се заменува со процентот: „20%“, по зборот во заграда: „Супрал“, се додава зборот: „Тафтилон“, а на крајот се бришат точка и записка и се додаваат зборовите: „и синтетички полиестерски влакна („Белира“)“;

7) во точка 33 на крајот се додаваат зборовите: „и обулки изработени со над 50% вештачка кожа, скај и пластични материјали“;

8) во точка 37 зборовите: „реализирани преку сопствени продавници“ се заменуваат со зборовите: „и производи на ученички работилници — реализирани непосредно или преку сопствени продавници“;

9) по точка 39 се додава нова точка 40, која гласи: „40 сапуни за перење.“

#### Член 3

Тарифата на основниот данок на промет се менува и гласи:

### „ТАРИФА НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ

#### Тар. број 1

На прометот на сите производи што служат за крајна потрошувачка, освен на прометот на производи што се посебно предвидени во оваа тарифа или за кои е предвидено даночно ослободување, се плаќа основен данок на промет на производи по општа стапка од 14%.

По стапката од став 1 на овој тар. број се плаќа основниот данок на промет на производи и на прометот:

1) на кујнска сол (NaCl)

2) на производи од шеќер (бонбони, екстракти од благо дрво, гуми за цваќање и други производи од шеќер од тар. бр. 17.04 и 17.05 на Царинската тарифа).

Основниот данок на промет на производи според овој тар. број се плаќа и на вештачки безалкохолни пијачки.

Не се плаќа основен данок на промет на производи на сода-вода и на минерална вода.

#### Забелешка:

Даночен обврзник за производите од ст. 2 и 3 на овој тарифен број е производителот, увозникот, продавачот на големо или продавачот на мало когнitive производи им ги продаваат на угостителски организации на здружен труд или на други крајни потрошувачи (на други организации, на граѓани и на граѓански правни лица).

#### Тар. број 2

На прометот на деривати на нафта се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на моторен бензин и на авионски бензин:

— од 86 октани

60 92/a

— од 98 октани и над 98 октани	62,96%
2) на дизел-горива:	
— Д-1	33,36%
— Д-2	33,02%
— Д-3	32,65%

На продажбата на дизел-гориво Д-2, која под условите и на начинот што се определени во член 6 од овој закон им се врши на организациите на здружен труд во железничкиот сообраќај исклучиво за погон на дизел-локомотиви, не се плаќа основен данок на промет на производи.

3) на петролеј за осветление и на млазно гориво	52%
4) на петролеј за мотори	26%
5) на авионски и моторни масла	24%
6) на минерални масла и масти за мачкање, на хипоидни и регенерирани масла и на други минерални масла и масти, на масло за подмачкување и на примарен (суров) бензин	7%
7) на природен гас, бутан-гас, пропан гас, бутан-пропан гас кога со помош на специјални уреди се користат за погон на моторни возила и на моторни пловни објекти	35%
8) на масло за горење, екстра-лесно (ЕЛ) и на масло за горење лесно, специјално (ЛС)	33,02%

На прометот на деривати на нафта што не спаѓаат во производите од овој тар. број, основниот данок на промет на производи се плаќа според тар. број 1 на оваа тарифа, освен ако производителот, увозникот или трговската организација на здружен труд, врз основа на прибавена писмена изјава од производителската организација на здружен труд, на оваа и продаде таков производ, под условите од член 6 на овој закон, како материјал за репродукција.

#### Забелешка:

1. Даночна основица за производите од овој тар. број е:

- 1) продажната цена со вклучени трошоци на транспортот и со трошоците на трговијата (маржа и др.), ако производите се продаваат на пумпни станици или во продавници и во други деловни единици што продаваат стоки на мало;
- 2) продажната цена на стовариштето на продавачот на деривати на нафта, ако производите им се продаваат на големи потрошувачи како на крајни потрошувачи;
- 3) продажната цена на граница, односно во истоварната лука за увезените деривати на нафта, ако испораката се врши транзитно.

#### 2. Даночен обврзник е:

- 1) продавачот кој дериватите на нафта им ги продава на купувачите на пумпни станици и на други продажни места на кои се продаваат стоки на мало;
- 2) купувачот на деривати на нафта кој како голем потрошувач ги купи тие производи на стовариштето на производителот, увозникот или трговската организација на здружен труд на големо на начинот предвиден за прометот на стоки на големо односно кој тие производи непосредно ги увезол за своја крајна потрошувачка.

Како големи потрошувачи, во смисла на овој тар. број, се сметаат организациите на здружен труд од областа на сообраќајот и единиците и установите на Југословенската народна армија.

3. Не се плаќа основен данок на промет на производи на следните производи од овој тар. број:

1) деривати на нафта што организациите на здружен труд на хемиската индустрија исклучиво ги употребуваат како основен материјал за натамошна преработка;

2) авионски бензин и млазно гориво кога се набавуваат за погон на авиони кои се опрема на општествени правни лица;

3) примарен бензин кога гасните електрани го набавуваат за производство на електрична енергија;

4) моторен бензин и дизел-гориво (гасно масло) кога им се продаваат на странски дипломатски и конзуларни претстајници и на странски дипломатски персонал и на конзуларни функционери врз основа на посебни потврди од Сојузниот секретаријат за надворешни работи, под услов на реципроцитет;

5) регенерирани масла;

6) масло за горење, екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно, специјално (ЛС), кога производителските организации на здружен труд односно на трговските организации на здружен труд на големо им го продаваат на организациите на здружен труд на морското и слатководното рибарство за погон на рибарски бродови;

7) масло за горење лесно, специјално (ЛС) кога се набавува за погон на бродови на воената морнарица;

8) масло на горење, екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно, специјално (ЛС), кога им се продаваат на граѓани за горење на печки во домаќинства и кога се продаваат за загревање на станбени и други простории на куќни совети, ученички и студентски домови, детски, социјални и здравствени установи, освен на аптеки;

9) масло за горење (лесно, средно и тешко) — мазут;

10) природен гас, бутан и пропан-гас, освен кога се набавуваат за целите од точка 7 на овој тарифен број;

11) брајшток и базни масла кога производителските организации на здружен труд ги набавуваат како материјал за репродукција во производството на специфични масла за мачкање на чиј промет се плаќа основен данок на промет на производи според овој тар. број, или за производство на кабли, трансформатори, амортизери и други слични делови што се вградуваат во финалниот производ.

#### Тар. број 3

На промет на преработки од тутун се плаќа основен данок на промет на производи и тоа:

1) на сите видови цигари што не се произведени по југословенскиот стандард, односно што не спаѓаат во ниедна група од точ. 2 и 3 на овој тар. број, како и на колекции на цигари и на режан тутун од сите видови и квалитети, освен на тутунот за луле 90,00%

2) на сите видови цигари на кои производителот им определува малопродажна цена за 20 парчиња, и тоа:

— чија цена е над 7,00 до 8,00 динари	64,00%
— чија цена е над 8,00 до 9,00 динари	68,00%
— чија цена е над 9,00 динари	70,00%

3) на сите видови цигари произведени по југословенскиот стандард, кои спаѓаат во:

— I квалитетна група	61,76%
— II квалитетна група	59,66%
— IIIа квалитетна група	56,60%
— IIIб квалитетна група	50,47%
— IV квалитетна група	44,28%

4) на тутун за луле (тутун со среден рез, со широчина над 0,8 до 2,00 mm) пржен, сосиран и ароматизиран, на тутун со широк рез, со широчина над

2 до 8 mm, пржен, сосиран и ароматизиран; на тун кој не е пржен, сосиран и ароматизиран но кој на редовен начин е подготвен за употреба, со широчина на резот најмалку 1,5 mm 10,00%  
5) на пури, цигарилоси и бурмут 5,00%

## Забелешка:

1. Даночна основица за производите од точ. 1, 2 и 3 на овој тар. број, која служи за пресметување на основниот данок на промет на производи, е продажната цена, во која е засметан данокот на промет на производи.

Под продажна цена се подразбира цената по која цигарите им се продаваат на крајните потрошувачи.

Даночна основица за производите од точ. 4 и 5 на овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.

2. Даночен обврзник е секоја организација на здружен труд од член 12 на овој закон која производи од овој тар. број им ги продава на крајните потрошувачи.

Како крајни потрошувачи, во смисла на став 1 од оваа точка, се сметаат и угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителските организации.

3. Странските цигари во прометот без ознака на фирмата на домашниот увозник се сметаат како цигари што се илегално увезени и на кои не е засметан и платен данок на промет на производи. Врз крајниот продавач на мало односно врз имателот на такви цигари се применуваат одредбите од член 50 на овој закон.

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на цигарите произведени по странска лиценца во домашна фабрика за тутун.

## Тар. број 4

На прометот на алкохолни пијачки се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) на прометот на алкохолни пијачки произведени од 50% и повеќе домашни суровини по вредноста:

— пиво	51%
— природна ракија и вињак	20%
— други алкохолни пијачки	45%

2) на прометот на алкохолни пијачки од сите видови произведени со помалку од 50% домашни суровини сметано по вредноста 120%

## Забелешка:

1. Даночна основица за алкохолните пијачки од овој тар. број е:

— за угостителските организации на здружен труд — набавната цена со сите трошоци што ја товарат таа цена;

— за производителите, увозниците, продавачите на големо или продавачите на мало, кои тие пијачки сами ги трошат или им ги продаваат на други крајни потрошувачи — продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.

2. Како крајни потрошувачи се сметаат и занаетчиските организации на здружен труд што тие пијачки ги набавиле заради натамошна продажба на крајните потрошувачи односно заради сопствена конечна потрошувачка. Како крајни потрошувачи се сметаат и единиците основани за давање угостителски услуги исклучиво на членовите на работните заедници и на членовите на организациите (угостителски единици на неугостителски организации).

3. Даночен обврзник за алкохолните пијачки од овој тар. број е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон.

4. Под алкохолни пијачки, во смисла на овој тар. број, се подразбираат пијачките што содржат повеќе од 2% алкохол, како и пивото.

5. Ако увозникот на алкохолни пијачки е истовремено и голем потрошувач, во набавната цена која се утврдува при увозот и според која се пресметува данокот, влегуваат, покрај фактурната цена на странскиот добавувач и други трошоци што влегуваат во царинската основица, уште и царината и другите давачки што се наплатуваат при увозот.

6. При утврдувањето на видот и квалитетот на одделни алкохолни пијачки од овој тар. број, согласно ќе се применуваат важечките прописи за нивното производство и квалитет.

Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон поблиску се определуваат производите што, во смисла на овој тар. број, се сметаат како жестоки алкохолни пијачки.

7. Основен денок на промет на производи не се плаќа на прометот на природно вино, како ни на прометот на јаболкова ракија, на медицински вина и на медовина, ако тие производи се добиени со природно алкохолно вриење без додаток на други материјали и примеси.

Како природно вино од овој тар. број се сметаат и пенливите вина, вклучувајќи ги и вината од типот „бисер“ и природните десертни вина.

Како природно вино од овој тар. број не се сметаат специјалните вина (десертни вина, освен оние од став 2 на оваа точка, ликерските и ароматизираните вина).

Со прописот донесен врз основа на член 58 од овој закон поблиску се определуваат производите што, во смисла на овој тар. број, се сметаат како природно вино.

## Тар. број 5

На прометот на алкохол (етанол) се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) за производство на алкохолни пијачки за потрошувачка во болници и во други здравствени организации на здружен труд и во научни установи и лаборатории, за конзервирање на препарати и за пулпирање 3 динари

2) за производство на парфимериски и козметички производи 7 динари

3) за крајна потрошувачка и за употреба и продажба во аптеки 50 динари

4) за денатуриран алкохол за гориво 1 динар.

## Забелешка:

1. Даночна основица за производите од овој тар. број е еден хектолитарски степен на чист алкохол.

2. Даночен обврзник е производителот, односно продавачот на големо кој им продава алкохол на продавачите на мало или на крајните потрошувачи.

3. Не се плаќа основен данок на промет на производи на алкохол кој производителската организација на здружен труд го набавува под условите и на начинот што се определени во член 6 став 4 од овој закон односно ако го употреби за преработка во други производи, освен во производите од овој тар. број.

4. Производителите на алкохол и продавачите на алкохол не големо се должни во своето книговодство да обезбедат податоци за произведените и за продадените количества на алкохол според намената за која е продаден, а од која зависи даночната стапка односно ослободувањето од плаќање на основен данок на промет на производи.

5. Купувачот е должен да води посебна евиденција за трошењето на алкохолот набавен без плаќање данок на промет односно на алкохолот набавен за потребите од точ. 1, 2 и 4 од овој тар. број

или набавен за натамошна продажба. Таа евиденција се смета за веродостојна само под услов пред употребата да е завршена од страна на службата на општественото книговодство надлежна спрема седиштето на таквиот купувач. Ке се смета дека купувачот води евиденција ако во своето книговодство ги има податоците предвидени во оваа точка.

Ако се утврди дека купувачот неточно или неуредно ја водел евиденцијата од став 1 на оваа точка, или дека таа евиденција не ја водел, ке се пресмета и до него ке се наплати на набавеното количество на алкохол, данок по стапка од точка 3 на овој тар. број.

6. Право на поврат на платениот данок на промет на алкохол содржан во алкохолната пијачка или во друг производ што се извезува, има организацијата на здружен труд која непосредно или преку друга организација на здружен труд извезла таква алкохолна пијачка, односно друг производ, ако за тоа поднесе соодветни докази.

7. Другите видови на алкохол, освен етанол, спаѓаат во тар. број 1 на оваа тарифа.

8. На винскиот дестилат што под условите од оваа забелешка го набавуваат производителските организации на здружен труд како полупроизвод односно како репродуктивен материјал, исклучиво за производство на алкохолни пијачки, не се плаќа основен данок на промет на производи.

На винскиот дестилат со јачина над 55 вол% алкохол што се употребува за други цели, освен за целите од став 1 на оваа точка, се плаќа основен данок на промет на производи по стапките определени во точка 2 односно во точка 3 од овој тар. број.

Винскиот дестилат со јачина под 55 вол% алкохол што се употребува за други цели, освен за целите од став 1 на оваа точка, се смета како алкохолна пијачка врз која се применуваат одредбите од тар. број 4 на оваа тарифа.

#### Тар. број 6

На прометот на патнички автомобили кај кои деловите произведени во Југославија учествуваат со 50% и повеќе од 50% во вредноста на тие автомобили, или кај кои вредноста на деловите што ги испорачува странскиот кооперант според договорот за долгорочна производствена кооперација, што е регистриран кај надлежниот орган според важечките прописи, е покриена во целост со вредноста на домашните делови испорачани на тој кооперант, или кои производителска организација на здружен труд ги увезува од странскиот кооперант по основ на специјализација на производството според таквиот договор за долгорочна производствена кооперација чија вредност е покриена во целост со вредноста на домашните патнички автомобили или делови што по тој основ му се извезуваат на странскиот кооперант — се плаќа основен данок на промет на производи според нивната вредност, и тоа:

- 1) до 52.000 динари 6%
- 2) над 52.000 динари се плаќа 3.120 динари плус 100% на вредноста над 52.000 динари.

На прометот на други патнички автомобили, освен на оние од став 1 на овој тар. број, се плаќа основен данок на промет на производи од 10.000 динари плус 100% на вредноста над 50.000 динари.

#### Забелешка:

1. Под патнички автомобили од овој тар. број се подразбираат автомобилите за превоз на патници со најмногу 9 седишта, вклучувајќи го и седиштето на возачот, што се предвидени со југословенскиот стандард JUS M.N0.010 под децимална ознака 1-5 и 2.

Под патнички автомобили од овој тар. број се подразбираат и комбибусите што се предвидени со југословенскиот стандард JUS M.N0. 010 под децимална ознака 1-6, ако ги набавуваат граѓани или граѓански правни лица.

На прометот на теренски патнички автомобили основниот данок на промет на производи се плаќа според тар. број 1 од оваа тарифа и член 7 од овој закон.

Во производите од овој тар. број не спаѓаат: специјалните санитарски возила со вградени потребни уреди за болни, специјалните противпожарни возила, погребните моторни возила, специјалните возила за потребите на милицијата и на патролните служби со вградени уреди. На прометот на тие возила се применуваат тар. број 1 од оваа тарифа и член 7 од овој закон.

2. Производителската или друга организација на здружен труд, која продава патнички автомобили произведени според договор за долгорочна кооперација со странски партнери, на кои се однесува став 1 од овој тар. број, е должна по фактурата за продажбата да потврди дека се ввршало враќање автомобили од став 1 на овој тар. број што се произведени според таквиот договор и да го наведе бројот и датумот под кој тој договор е регистриран кај надлежниот орган.

3. Даночната основица ја сочинува продажната цена на увозникот со вклучените трошоци на трговијата односно единствената продажна цена што ја определил домашниот производител, во која не е засметан данокот на промет. Ако домашниот производител не ја определил единствената продажна цена, даночната основица се утврдува според член 16 на овој закон.

4. На прометот на резервни делови и на внатрешни и надворешни гуми за патнички автомобили од овој тар. број се плаќа основен данок на промет на производи по стапката од тар. број 1 на оваа тарифа.

#### Тар. број 7

1. На прометот на запалки за цигари се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 100%.

2. На прометот на хартија за цигари се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

- на прометот на хартија за цигари во ливчиња — 0,25 динари;
- на прометот на хартија за цигари несечена или сечена — 500%.

3. На прометот на карти за играње се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 500%.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организација на здружен труд од член 12 на овој закон, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производите пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и со други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

#### Тар. број 8

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 60%:

- 1) на парфимериски, козметички и тоалетни производи од тар. број 33.06 на Царинската тарифа

(освен на прометот на прашоци и пасти за заби, лосиони за уста, пудра и кремове за деца, беби-масло, беби-млеко, пенливи течности за бањање на деца и шампони за коса — на чиј промет се плаќа данок според други тар. броеви на оваа тарифа);

2) на кожи од рептилии (од змија, гуштер, крокодил и др.), на природни крзна (освен овчо и јагнешко на чиј промет се плаќа данок според друг тар. број на оваа тарифа) и на производи од тие кожи и крзна (облека, обувки и други производи);

3) на теписи рачно јаглувани над 120.000 јагли по 1 m<sup>2</sup> и на волнени постилки ткаени рачно — еднобојни или мелпирани.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон, а за производителите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија — даночни обврзници се тие граѓани, односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производителите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производителите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производот пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

#### Тар. број 9

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи, и тоа:

1) по стапка од 30% на прометот:

— на производи од сите видови изработени со повеќе од 2% злато и други благородни метали, како и на производи изработени од сребро, освен на производи изработени од сребро во филигран, на чиј промет се плаќа данок по тар. број 1 од оваа тарифа;

— на предмети изработени од небрусено кристално (оловно) стакло кај кои вредноста на увозните сировини и материјали е 50% и повеќе од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет;

2) по стапка од 40% на прометот:

— на сидни и трпезни часовници со механизам за отчукување, на рачни и џебни часовници чија продажна цена, во која не е засметан данокот на промет, е поголема од 300 динари по часовник, освен на прометот на рачни електронски часовници од марката „СЕЛК“;

— на мотори за бродови и чамци со јачина над 18 KS;

— на украсни стоки;

— на сурово, печено и мелено кафе и на екстракт од кафе;

3) по стапка од 50% на прометот:

— на природни скапоцени камења и на природен бисер и на предмети изработени со тие камења и бисери;

— на кибрит.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон, а за производителите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија — даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производителите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производителите што граѓаните и други крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производот пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

3. Под украсни стоки се подразбираат производи од разен материјал (од метали, пластични материјали, морска пена, килибар, стакло и др.), што служат за личен украс: прстење, брошеви, гривни, обетки, ѓердани, копчиња за манжети, игли и држачи за врски, шноли и слично, како и фигури и други украсни предмети за стан или мебел, изработени од порцелан, мајолика, теракота, фајанс и друг керамички материјал.

4. На прометот на нови или употребувани производи од овој тар. број, што ќе го извршат граѓани непосредно или преку трговски и други организации на здружен труд како посредници или преку занаетчиски дуќани на самостојни занаетчии, се плаќа данок според овој тар. број, па и кога тој данок е платен во поранешни прометни фази.

#### Тар. број 10

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 20%, и тоа на:

1) цемент;

2) бетонски челик и валана жица;

3) покривна лепенка;

4) дрво и изработки од дрво од тар. бр. 44.03 44.04, 44.05, 44.08, 44.13, 44.14 и 44.19 на Царинската тарифа;

5) бои, пигменти, фирнајси, лакови, глазури, емајли, разредувачи и средства за премачкување;

6) машини за миеење садови;

7) предмети изработени од брусено кристално (оловно) стакло кај кои вредноста на увозните сировини и материјали учествува со помалку од 50% во продажната цена во која не е засметан данокот на промет.

Ако во производителите од став 1 на оваа точка учеството на увозните сировини и материјал е 50% и поголемо од 50%, данокот се плаќа по стапка од 45%.

#### Забелешка:

1. Даночен обврзник е организацијата на здружен труд од член 12 на овој закон, а за производителите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија — даночни обврзници се тие граѓани односно други крајни потрошувачи.

2. Даночна основица за производителите од овој тар. број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет, а за производителите што граѓаните и другите крајни потрошувачи ги внесуваат во Југославија, даночна основица е вредноста на производот пресметана според царинските прописи, со вклучена царина и други давачки наплатени при увозот и сето зголемено за 40%.

#### Тар. број 11

На прометот на следните производи се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 8%, и тоа на:

1) керамички производи од тар. бр. 69.04, 69.05, 69.06, 69.07, 69.08 и 69.10 од Царинската тарифа, на силикатни тули и на тули изработени од електрофилтерски панел;

2) производи од тар. бр. 42.02 и 42.05 на Царинската тарифа изработени од кожа, од вештачка кожа или од скај;

3) градежна столарија;

4) мебел;

5) телевизори во црно-бела техника;

6) радиоприемници, освен прометот на стерео радиоприемници;

7) фрижидери;

8) машини за перење алишта;

9) бојлери;

10) електрични пегли;

11) електрични шпорети, гасни шпорети и комбинирани шпорети на гас и електрична струја,

12) правосмукалки;

13) велосипеди, велосипеди и трицикли со мотор, на моторни велосипеди чиј работен волумен на моторот не преминува 100 cm<sup>3</sup> и на детски колички (колички за бебиња),

14) машини за шиење;

15) производи од гума, освен на производите од гума на чиј промет се плаќа данок според други тарифни броеви од оваа тарифа;

16) сработена кожа и производи од кожа, вештачка кожа и скај, освен на производи на чиј промет се плаќа данок според друг тар броеви од оваа тарифа или за кои е воведено даночно ослободување,

17) тоалетен сапун, сапун за бричење, медицински сапун, паста и прањоци за заби, лосиони за уста, пудра, кремове, беби-масло, беби-млеко и пенливи течности за бањање на деца и шампоани за коса,

18) чоколада и на други преработки за храна што содржат какао, од тар број 1806 на Царинската тарифа,

19) лекови,

20) украсен камен, мермер и гранит и производи од нив што се употребуваат како градежен материјал

#### Забелешка

1 Даночна основица за производите од точка 18 на овој тар број е продажната цена во која не е засметан данокот на промет на производи.

2 Како крајни потрошувачи на производите од овој тар број се сметаат и угостителските организации на здружен труд и угостителските единици на неугостителски организации.

Даночен обврзник за производите од точка 18 на овој тар број е организацијата на здружен труд која тие производи им ги продава на угостителските организации на здружен труд, на угостителските единици на неугостителски организации и на други крајни потрошувачи

3 За производите од точка 19 на овој тар број даночен обврзник е продавачот што тие производи им ги продава на домовите за здравје и на други организации на здружен труд, освен аптеки или на други крајни потрошувачи

Даночна основица за производите од точка 19 на овој тар број е цената по која производителот односно продавачот на големо ги продава лековите.

Како лекови во смисла на точка 19 на овој тар број се сметаат лекови што се употребуваат по онаа форма во која производителот ги пушта во промет — готови лекови, лековити супстанции од растително, животинско и хемиско потекло (дроги и фармацевтски хемикалии) од кои во аптека се изработуваат лекови според лекарски рецепт или според одредбите на Југословенската фармакопеја, односно според други сојузни прописи; завоен материјал и средства за шиење на рани; други средства што со посебни прописи се определени како лекови, гумени чорапи, пластични завои за вени и пјаси за реума од чиста рунска волна.

Не се плаќа основен данок на промет на производи и тоа на прометот на готови биолошки производи како што се серуми, вакцини, бактериски производи што служат за профилактски, дијагностички и терапевтски цели, крв и нејзини производи, производи за замена на крвта и нивни деривати и сл., на промет на редестилирана вода во ампули, лекови направени по рецепт во аптеки и магистрални лекови, диететски препарати и ветеринарски лекови и на прометот на ортопедски прибор, помагала за слух, вештачки екстремитети и прибор за фрактури

#### Тар број 12

1 На прометот на ткаенини и на други текстилни производи, освен на оние на чиј промет е воведено ослободување од плаќање на данок на промет на производи, се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 3%

2. На прометот на обувки, освен на обувки чија цена е над 600 динари за едно рало и на чизми чија цена е над 800 динари за едно рало — во која не е засметан данокот на промет на производи — на чиј промет се плаќа данок по тар број 1 на оваа тарифа, и освен на обувки на чиј промет се плаќа данок по други тар броеви на оваа тарифа или на чиј промет е воведено ослободување од плаќање на данокот на промет на производи — се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 3%

3. На прометот на детергенти, како и на прометот на сите видови дрвни плочи (шпер-плочи, лесонит-плочи, панел-плочи, плочи — иверици и др и облагородени дрвни плочи) — се плаќа основен данок на промет на производи по стапка од 4%

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр 34/72, 46/72, 32/73, 34/73, 42/73, 49/73, 57/73, 61/73, 3/74, 18/74, 36/74, 38/74, 7/75, 9/75, 24/75, 38/75, 48/75, 21/76 и 47/76).

#### Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### 85.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 февруари 1977 година.

ПР бр 567  
1 февруари 1977 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
**Јосип Броз Тито**, с р

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
**Киро Глигоров**, с р.

### ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ДОХОД ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

#### Член 1

Во Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации

на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 22/75) во член 8 став 2 се брише.

Член 2

Член 12 се брише.

Член 3

Во член 13 став 1 зборовите: „(член 7 став 3), и тоа во делот што се однесува на работењето од кое е остварен доходот“ се заменуваат со зборовите: „од доходот“.

Ст. 2 и 3 се бришат.

Во досегашниот став 4, кој станува став 2, зборовите: „и даноците од личниот доход на работниците“ се бришат.

Во досегашниот став 5, кој станува став 3, зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 2“, а зборовите: „и на данокот од личниот доход на работниците“ се бришат.

Во досегашниот став 6, кој станува став 4, зборовите: „ст. 1 до 5“ се заменуваат со зборовите: „ст. 1 до 3“.

Член 4

Член 15 се брише.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат одредбите на чл. 5а, 6 и 6а од Законот за утврдување на вредноста на залихите и на исправката на финансискиот резултат за делот на ненаплатеното побарување над одреденото време („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/72, 40/73, 16/74, 66/74 и 30/75).

Член 6

Овој закон ќе се применува врз завршните сметки за 1976 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

86.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

Се прогласува Законот за претворање на краткорочните кредити дадени на Југословенската земјоделска банка во долгорочни кредити, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 јануари 1977 година

ПР бр 588  
27 јануари 1977 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
**Јосип Броз Тито, с. р.**

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
**Киро Глигоров, с. р.**

**ЗАКОН**

**ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ДАДЕНИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ВО ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ**

Член 1

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини на 31 јануари 1977 година ќе ги претворат во долгорочни кредити следните краткорочни кредити одобрени на Југословенската земјоделска банка (во натамошниот текст: Полjobанка) во поранешните години, според состојбата на неотплатените кредити на 30 април 1975 година, и тоа:

	Динари
1) кредитите за кредитирање на работи на извоз на стоки и услуги — во износ од	33,549 000
2) кредитите за кредитирање на сезонски залихи на домашна пченица — во износ од	123,076 570
3) кредитите за кредитирање на сезонски залихи на сончоглед, односно на домашно сурово масло — во износ од	3,999 820
4) кредитите за кредитирање на сезонски залихи на шеќерна репа односно на шеќер — во износ од	50,164 000
5) кредитите за кредитирање на сезонски залихи на тутун — во износ од	388 000
6) кредитите за кредитирање на комерцијални залихи на пченка — во износ од	26,500 000
7) кредитите за кредитирање на производството на пченица — во износ од	99,891 000
8) кредитите за кредитирање на производството на сончоглед — во износ од	4,007 000
9) кредитите за кредитирање на производството на шеќерна репа — во износ од	33,522 000
10) кредитите за кредитирање на производството на тутун — во износ од	272 000
11) кредитите за кредитирање на комерцијалното производство на пченка — во износ од	32,662 000
12) кредитите за кредитирање на гоеењето на говеда — во износ од	74,562 060
13) кредитите за кредитирање на гоеењето на свињи — во износ од	80,897 000
14) кредитите за кредитирање на увозот на опрема од определени валутни подручја и од земјите во развој — во износ од	92,396 482
15) кредитите за кредитирање на покривањето на загубите на земјоделските организации од 1961 година и од поранешни години — во износ од	8,451 930
16) кредитите за кредитирање на трајни обртни средства — во износ од	213 767
17) кредитите за кредитирање на увозот на опрема по посебни услови — во износ од	14,762 041

Член 2

Долгорочните кредити од член 1 на овој закон во вкупен износ од 679,314 680 динари ќе се даваат на Полjobанка со рок на враќање од седум години, со камата по стапка од 7% годишно напред.

Долгорочните кредити од член 1 на овој закон Полjobанка ќе ги отплатува во еднакви полугодишни рати кои втасуваат за плаќање на 30 јуни и 31 декември секоја година. Првите рати втасуваат за плаќање на 30 јуни 1977 година.

Каматата по долгорочните кредити од член 1 на овој закон тече од 31 јануари 1977 година и се наплатува во роковите предвидени со договорите за тие долгорочни кредити.

## Член 3

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе склучат договори за долгорочните кредити од член 2 на овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, и тоа во следните износи:

	Динари
— Народната банка на СР Босна и Херцеговина	15,154.086,60
— Народната банка на СР Црна Гора	9,463.384
— Народната банка на СР Хрватска	222,848.716,64
— Народната банка на СР Македонија	13,068.973,43
— Народната банка на СР Србија	182,084.000
— Народната банка на САП Косово	219.500,30
— Народната банка на САП Војводина	221,713.977,28
— Народната банка на Југославија	14,762.041,75

## Член 4

Ако Полјобанка не ја исплати втасаната рата во рокот од член 2 став 2 на овој закон, Извршниот одбор на Полјобанка е должен во рок од пет работни дена од денот на истекот на рокот да преземе мерки за обезбедување средства за исплата на втасаната рата и за тоа да ја извести Народната банка на Југославија, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина.

Ако Полјобанка не ја исплати втасаната рата ни во рок од десет дена од денот на истекот на рокот, Службата на општественото книговодство, по налог од Народната банка на Југославија, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина, спрема која не е извршена обврската, ќе пренесе во корист на таа народна банка соодветен износ на средства од резервниот фонд на Полјобанка.

Ако средствата на резервниот фонд не се доволни за исплатата на втасаната рата, Народната банка на Југославија ненамирениот дел од обврските ќе го наплати од задолжителната резерва на Полјобанка кај Народната банка на Југославија. Истовремено, Народната банка на Југославија, народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина ќе ги преземе спрема Полјобанка мерките што ги презема спрема неликвидните банки и другите финансиски организации, во согласност со законот.

## Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

87.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

## У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДА И НА ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА НА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Про-

грамата за инвестициони вложувања во изградбата на зграда и на постојана поставка на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија од 1977 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 јануари 1977 година.

ПР бр. 571  
27 јануари 1977 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с.р.

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с.р.

## ЗАКОН

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА ВО ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДА И НА ПОСТОЈАНА ПОСТАВКА НА МУЗЕЈОТ НА РЕВОЛУЦИЈАТА НА НАРОДИТЕ И НАРОДНОСТИТЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1977 ДО 1980 ГОДИНА**

## Член 1

Вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања во изградбата на зграда и на постојана поставка на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија од 1977 до 1980 година, се утврдува во височина од 222.385.577 динари, што го обезбедува федерацијата во буџетот.

## Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години, и тоа:

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година 53,187.492 динари;
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година 89,795.258 динари;
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година 69,402.827 динари;  
— од што во девизи 2,850.000 динари;
- 4) во Буџетот на федерацијата за 1980 година 10,000.000 динари.

## Член 3

Средствата за реализација на Програмата од член на овој закон се предвидени врз база на цените од 1975 година.

Валоризацијата на износите предвидени за одделни години ќе се врши при буџетот на федерацијата за наредната година, а врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на производите и услугите, односно на трошоците за градење, ако растежот на тие цени односно донесувањето на трошоци е поголем од 5%.

## Член 4

Средствата обезбедени во буџетот на федерацијата за извршување на Програмата од член 1 на овој закон што не ќе се потрошат во една година — се пренесуваат за исти намени во наредната година.

## Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.



88.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ**

Се прогласува Законот за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 јануари 1977 година.

ПР бр 587,  
27 јануари 1977 година  
Белград.

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с р

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с р.

**ЗА К О Н**

**ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДОДАТЕН ВЛОГ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО АФРИКАНСКИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ**

**Член 1**

За додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој по повод првото општо пополнување на неговите средства, во буџетот на федерацијата се обезбедуваат средства во вкупен износ од 60,594 000 динари

Средствата од став 1 на овој член ќе се обезбедат во буџетите на федерацијата за одделни години, и тоа

- 1) во Буџетот на федерацијата за 1977 година — 20,198 000 динари,
- 2) во Буџетот на федерацијата за 1978 година — 20,198 000 динари,
- 3) во Буџетот на федерацијата за 1979 година — 20,198 000 динари

**Член 2**

За износот на средствата од член 1 на овој закон во 1977, 1978 и 1979 година ќе се обезбедат девизи од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања врз товар на тековните девизни резерви со кои ракува Народната банка на Југославија

**Член 3**

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

89.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**У К А З**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НАСТАНАТИ ВО СТРАНСТВО**

Се прогласува Законот за определување на надоместите за побарувањата по основ на социјално

осигурување настанати во странство, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 февруари 1977 година

ПР бр. 568  
1 февруари 1977 година  
Белград

Претседател на Републиката  
Јосип Броз Тито, с р

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с р.

**ЗА К О Н**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НАСТАНАТИ ВО СТРАНСТВО**

**Член 1**

Според одредбите на овој закон се утврдува правото на надомест и се определува височината на надоместот за побарувањата по основ на социјално осигурување настанати во странство, што се ликвидирани со

1) Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Чехословачка Република за регулирање на отворени имотни прашања, од 11 февруари 1956 година,

2) Спогодбата помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Унгарија за регулирање на нерешените финансиски и стопански прашања, од 29 мај 1956 година и со Конвенцијата помеѓу Владата на Федеративна Народна Република Југославија и Владата на Народна Република Унгарија за уредување на прашањата од социјалното осигурување на нивните државјани, од 7 октомври 1957 година,

3) Договорот помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Сојузна Република Германија за регулирање на извесни побарувања од социјалното осигурување, од 10 март 1956 година,

4) Конвенцијата за социјално осигурување помеѓу Федеративна Народна Република Југославија и Народна Република Бугарија, од 18 декември 1957 година,

5) Конвенцијата помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Австрија за социјално обезбедување, од 19 ноември 1965 година,

6) Спогодбата помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Германската Демократска Република за решавање на досега нерешените прашања во однос на двете држави, од 22 мај 1963 година и со Спогодбата помеѓу Владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Владата на Германската Демократска Република за соработка во областа на социјалното осигурување, од 31 октомври 1974 година

**Член 2**

Право на надомест за побарувањата утврдени со овој закон им припаѓа на државјаните на СФРЈ што на денот на преземањето на обврските имале живеалиште на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и биле државјани на СФРЈ.

Како ден на преземање на обврските, во смисла на став 1 од овој член, се зема

1) 19 февруари 1955 година — за побарувањата настанати во Чехословачка Република;

2) 29 мај 1956 година — за побарувањата настанати во Народна Република Унгарија;

3) 1 јануари 1956 година — за побарувањата настанати во Сојузна Република Германија,

4) 31 декември 1957 година — за побарувањата настанати во Народна Република Бугарија;

5) 1 јануари 1956 година — за побарувањата настанати во Република Австрија;

6) 19 септември 1975 година — за побарувањата настанати во Германската Демократска Република.

#### Член 3

Надомест за побарувањата од член 1 на овој закон им припаѓа на државјаните на СФРЈ (член 2) на кои за кој и да е период до денот на преземањето на обврските им е признаено правото на пензија односно на рента по основ на несреќа при работата, изнемоштеност, старост или смрт, и е утврдено со решение на странскиот носител на социјалното осигурување.

#### Член 4

На државјаните на СФРЈ на кои според овој закон им припаѓа право на надомест за ликвидирани побарувања по основ на право признаено од странски носител на социјално осигурување, им припаѓа правото што се определува, зависно од периодот на кој се однесува побарувањето, спрема странскиот носител на социјалното осигурување, и тоа:

- 1) за периодот до 15 мај 1945 година;
- 2) за периодот по 15 мај 1945 година до денот на преземањето на обврските;
- 3) за периодот по преземањето на обврските.

#### Член 5

За периодот до 15 мај 1945 година припаѓа само надомест за втасани а неисплатени рати на пензија односно на рента признаени од странскиот носител на социјално осигурување. Тој надомест се утврдува во височина на пензијата, односно на рентата, пресметана според прописите во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во натамошниот текст: југословенските прописи) донесени непосредно по заминувањето на окупационите банкноти на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, според кои е вршено исплатување на заостанатите рати на пензијата односно на рентата, втасани до 15 мај 1945 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, надоместот за побарувањата настанати во Чехословачка Република се пресметува според курсот 1 КЧ = 1 динар, со тоа што од побарувањата настанати до 15 март 1939 година се одбива 20%, а од побарувањата настанати по 15 март 1939 година до 15 мај 1945 година — 70%. Такво одбивање се врши и од побарувања што гласат на динари, а што настанале во исто време.

Правото на надомест од став 1 на овој член се утврдува без испитување дали се исполнети условите за стекнување на соодветно право според југословенските прописи.

#### Член 6

За периодот по 15 мај 1945 година до денот на преземањето на обврските (член 4 точка 2), припаѓа надомест во височина што се определува според чл. 8 и 9 на овој закон, ако се исполнети условите за стекнување на правото на пензија или на инвалиднина според југословенските прописи за пензиското и инвалидското осигурување.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, надомест за побарувањата настанати по 15 мај 1945 година во Чехословачка Република се исплатува во износот што корисникот би го примил во Југославија исплатат да му е извршена во времето на втасаноста на побарувањата.

Побарувањата на воените инвалиди од војните настанати во Чехословачка Република се пресметуваат на начин утврден во член 5 став 2 на овој закон и став 2 од овој член, со тоа што пресметување по инвалиднините врши Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди.

Дали се исполнети условите за стекнување на право на пензија односно на инвалиднина според југословенските прописи за пензиското и инвалидското осигурување, се утврдува според прописите што биле во сила на денот од кој е признаено правото на пензија односно на рента според странските прописи. Височината на пензијата, односно на инвалиднината се определува според одредбите на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните семејства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/50) и на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалиднините („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/52, 2/53 и 1/56), со тоа што основот за пензија односно за инвалиднина се утврдува според член 9 ст. 1 и 3 и член 10 став 1 на таа уредба.

#### Член 7

Условите за стекнување на соодветно право според југословенските прописи што биле во сила на денот од кој е признаено правото на странска пензија односно рента се исполнети:

1) за старосна пензија — ако со денот на стекнувањето на правото биле исполнети условите во поглед на пензискиот стаж и годините на животот;

2) за инвалидска пензија — ако со денот на стекнувањето на правото бил исполнет условот во поглед на минималниот стаж односно на минималниот стаж со оглед на годините на животот во моментот на настапувањето на инвалидноста, како и условот во поглед на соодветниот степен на намалување на способноста за работа, со тоа што — кога правото на странска рента е признаено по основ на изнемоштеност (инвалидитет) — се зема дека постои степенот на намалување на работната способност потребен за стекнување на правото на инвалидска пензија според југословенските прописи;

3) за семејна пензија — ако лицето од кое семејството го изведува правото на пензија наполнило потребен пензиски стаж, а членовите на семејството ги исполнувале условите во поглед на степенот на роднинство, годините на животот или неспособноста за работа, односно другите услови за стекнување на правото на семејна пензија;

4) за постојана инвалиднина — ако странска рента за случај на несреќа при работата е признаена по основ на намалување на способноста на работа над 33 и 1/3% до 75%, со тоа што несреќниот случај за кој е признаена рента од странскиот носител на социјално осигурување се смета како несреќа при работата во смисла на југословенските прописи за пензиското и инвалидското осигурување;

5) за еднократна инвалиднина — ако странска рента за случај на несреќа при работата е признаена по основ на намалување на способноста за работа до 33 и 1/3%, земајќи го и процентот на намалувањето на работната способност до 20% како процент поголем од 20%.

#### Член 8

Ако се исполнети условите за стекнување на соодветни права според југословенските прописи (член 7), височината на надоместот се определува:

1) во височина на пензијата или на постојаната инвалиднина, пресметана според југословенските прописи — ако месечниот износ на тие давања е поголем од месечниот износ на неисплатените рати на пензијата односно на рентата признаена од странскиот носител на социјално осигурување.

2) во височина на пензијата или на постојаната инвалиднина, пресметана според југословенските прописи и посебно во височина на разликата помеѓу вредноста на така пресметаната пензија односно инвалиднина и пензија, односно рента утврдена според странските прописи — ако пензијата односно рентата утврдена според странските прописи била поголема од пензијата, односно од постојаната ин-

валидна определена според југословенските прописи,

3) во височина на еднократна инвалидна определена според член 6 став 1 на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните — ако странска рента е признаена за намалување на способноста за работа до 33 и 1/3% (член 7 точка 5). Тој надомест се исплатува како еднократен надомест наместо сите втасани а неисплатени месечни рати на странската рента во периодот по 15 мај 1945 година до денот на преземањето на обврската

Вредноста на пензијата односно на рентата, определена според странските прописи, се утврдува со пресметување на износите на таа пензија, односно рента според курсевите што ги определува Сојузниот секретаријат за финансии врз основа на податоците прибавени од Народната банка на Југославија

#### Член 9

На лицата што ги исполнуваат условите за стекнување на соодветно право според југословенските прописи во смисла на член 7 од овој закон, надоместот определен според член 8 на овој закон им припаѓа во височина на пензијата односно на постојаната инвалидна, пресметана за определени периоди според југословенските прописи што биле во сила по извршеното пребивање на меѓусебните обврски — како пензија, односно инвалидна според југословенските прописи, ако ги исполнуваат условите според прописите што биле во сила на денот на преземањето на обврските.

Во поглед на натамошното уживање, односно користење и губење на така определените права, во поглед на стекнувањето, користењето и губењето на правото на семејна пензија по смртта на уживателот на така определените права по преземањето на обврските, како и во поглед на стекнувањето, односно на исплатувањето на додатните примања на кои основ им е правото на пензија односно на инвалидна, се применуваат.

1) во поглед на правото на старосна и семејна пензија

а) до 31 декември 1957 година — одредбите на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните семејства и на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните,

б) од 1 јануари 1958 година до 31 декември 1964 година — одредбите на Законот за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр 51/57, 44/58; 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62);

в) од 1 јануари 1965 до 31 декември 1972 година — одредбите на Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71);

г) од 1 јануари 1973 година — одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр 35/72 и 18/76) и на републиките и покраинските закони за пензиското и инвалидското осигурување, односно на статутите и другите самоуправни општи акти на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување;

2) во поглед на правото на инвалидска пензија и инвалидна:

а) до 31 декември 1958 година — одредбите на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните семејства и на Уредбата за определување и преведување на пензиите и инвалидните,

б) од 1 јануари 1959 до 31 декември 1972 година — одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр 10/65; 14/66, 1/67, 23/67 и 56/69);

в) од 1 јануари 1973 година — одредбите на Законот за основните права од пензиското и инвалид-

ското осигурување и на републиките и покраинските закони за пензиското и инвалидското осигурување односно на статутите и другите самоуправни општи акти на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување.

Пензиите и инвалидните што постоеле на денот на почнувањето на применувањето на Основниот закон за пензиското осигурување односно на Основниот закон за инвалидското осигурување, се преведуваат на начин на кој се преведуваат според одредбите на тие закони, и во поглед на сето друго се третираат како и другите преведени пензии. Ако според одредбите на Основниот закон за инвалидското осигурување наместо преведување на постојаното право на инвалидска пензија според тој закон се определувале соодветни други права, како основ за определување на материјалното обезбедување односно на привремен надомест и надомест поради помал личен доход на друга работа, се зема износот што претставува определен процент од просечниот пензиски основ на соодветниот осигуренички разред. Тој износ се утврдува на тој начин што просечниот пензиски износ на осигуреничкиот разред што му одговара на пензискиот разред според кој е определена инвалидската пензија или инвалиднината, ќе се помножи со 100 и ќе се подели со процентот со кој се пресметува пензискиот основ на истиот осигуренички разред според табелата што е дадена во член 62 на Законот за пензиското осигурување, при што како процент на основот на XX осигуренички разред се зема 78%.

Одредбите на став 3 од овој член во поглед на преведувањето согласно се применуваат и врз пензиите затечени на денот на почнувањето на применувањето на прописите наведени во точка 1 под г) и точка 2 под в) став 2 на овој член.

#### Член 10

Ако правото на пензија односно на рента е признаено според странски прописи, а според југословенските прописи не се исполнети условите за признавање на тоа право, не припаѓа надоместот предвиден со член 8 на овој закон, туку посебен надомест чија височина се определува во височина на пензијата што ѝ одговара на пензијата определена според југословенските прописи, според минималниот пензиски стаж.

Надоместот определен според став 1 на овој член се исплатува за времето за кое по странските прописи трае правото на пензија односно на рента признаена од странски носител на социјалното осигурување. Правото на тој надомест престанува ако нејзиниот уживател според југословенските прописи стекне право на пензија (старосна, инвалидска или семејна) или право на постојана инвалидна според прописите што важеле до 31 декември 1958 година, или право на професионална рехабилитација, односно право на вработување според Основниот закон за инвалидското осигурување, односно според прописите за инвалидското осигурување што се применуваат од 1 јануари 1973 година. Тој надомест се исплатува и по денот на преземањето на обврските, ако правото на надомест не престанало до тој ден.

#### Член 11

Постапката за признавање на правото на надомест и за определување на надомест според овој закон ја поведува, на барање од странката, републичката односно покраинската заедница на пензиското и инвалидското осигурување од член 60 став 1 од Законот за основните права, од пензиското и инвалидското осигурување.

#### Член 12

Републичката односно покраинската заедница на пензиското и инвалидското осигурување од член 11 на овој закон донесува решение со кое се утврдува дали се исполнети условите за стекнување на правото на пензија односно инвалидна според

ред југословенските прописи и се определува надомест во височина на пензијата, односно на инвалиднината (член 8) — ако се исполнети тие услови, како и за утврдување на правата што припаѓаат по преземањето на обврските. Исплатите по овие решенија ги врши републичката, односно покрајинската заедница на пензиското и инвалидското осигурување.

Републичката, односно покрајинската заедница на пензиското и инвалидското осигурување ги решава и барањата од член 11 на овој закон во поглед на определувањето на надоместот за периодот до 15 мај 1945 година, надоместот на разликата помеѓу странската пензија, односно рентата и соодветното право според југословенските прописи и надоместот ако не се исполнети условите за стекнување на соодветно право според југословенските прописи. Со тоа решение се утврдува и височината на надоместот. Исплатувањето на тој надомест се врши врз товар на буџетот на федерацијата.

Против конечно решение на републичката односно на покрајинската заедница на пензиското и инвалидското осигурување се обезбедува судска заштита на правото, под условите и на начинот што се утврдени со републичките, односно со покрајинските закони за пензиското и инвалидското осигурување.

#### Член 13

За признавањето на правото на надомест и за определување на надоместот решаваат заедниците од член 12 на овој закон врз основа на доказите за признавање на правото на пензија односно на рентата од странскиот носител на социјалното осигурување и врз податоците за тоа за кое време на уживателот на правото не му биле исплатени ратите на странската пензија односно на рентата што втасале до денот на преземањето на обврските.

#### Член 14

Надоместот што припаѓа за периодот од денот на преземањето на обврските (член 8) се определува во височина на пензијата пресметана според законот, а на инвалиднината — во височина на соодветниот дел на пензијата пресметана според законот, без дополнителни приманоа што под определени услови се исплатуваат со законската пензија (разликата до минималната пензија, заштитниот додаток, привремениот додаток), како и без еднократните додатоци исплатени покрај месечните износи на пензијата односно на инвалиднината, со тоа што зголемувањето според Уредбата за зголемување на платите, наградите на учениците во стопанството, инвалидските принадлежности, пензиите, инвалидните и на додатокот на деца („Службен лист на СФРЈ“, бр 31/55) се смета за составен дел на пензијата пресметана според законот.

#### Член 15

Времето поминато во пензиско осигурување, во земјите наведени во член 1 од овој закон до денот на преземањето на обврските, се смета во пензискиот стаж за стекнување и определување на правото според југословенските прописи, и тоа во целост како што тоа време го признал странскиот носител на социјалното осигурување што го признал правото на пензија или на рента.

При утврдувањето дали се исполнети условите за стекнување на правото на пензија или на инвалиднина според соодветните југословенски прописи за пензиското и инвалидското осигурување, заради определување на правата што припаѓаат според овој закон, во потребниот пензиски стаж се смета времето поминато во пензиското осигурување од став 1 на овој член, како и времето поминато во Социјалистичка Федеративна Република Југославија пред тие периоди што се смета во пензиски стаж според соодветниот југословенски пропис што важел до денот од кој странскиот носител на социјалното осигурување го признал правото на пензија односно на рента.

Ако правото на странска пензија или на рента не е стечено односно оствареено, времето поминато во пензиското осигурување во земјите наведени во член 1 од овој закон се смета како време поминато во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за стекнување и определување на правата од пензиското и од инвалидското осигурување според Основниот закон за пензиското осигурување односно според Основниот закон за инвалидското осигурување односно според прописите од член 9 став 2 точка 1 под г) од овој закон и тоа во времето што е евидентирано кај странскиот носител на социјалното осигурување.

#### Член 16

При утврдувањето дали се исполнети условите за стекнување на правото на пензија односно на рента според југословенските прописи што важеле пред влегувањето во сила на Законот за социјалното осигурување на работниците и службениците и на нивните семејства времето поминато во пензиско осигурување во странство од член 15 на овој закон се смета во пензиски стаж како периоди на стаж на осигурувањето и ако се наполнети пред 1 септември 1937 година како ден определен за почнување на спроведувањето на осигурувањето на работниците во случај на изнемоштеност, старост и смрт според југословенските прописи.

#### Член 17

Сојузниот комитет за труд и вработување, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, ќе го пропише начинот на исплатување на надоместите односно на пензиите или на инвалиднините според одредбите на овој закон.

#### Член 18

Постапката поведена врз основа на Законот за уредување на имотните односи настанати поради ликвидација на правата и на обврските на југословенските државјани врз основа на меѓународни договори и прописи донесени врз основа на тој закон, по барањата за надомест за побарувања по основ на социјалното осигурување настанати во странство што се ликвидирани со меѓународни договори, ќе се продолжат според одредбите на овој закон.

#### Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за определување надоместоците за побарувањата по основ на социјално осигурување настанати во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр 55/69).

#### Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 90.

### Поаѓајќи од

— правата, должностите и одговорностите на работните луѓе и граѓаните, на организациите на здружен труд, општествено-политичките заедници, месните заедници и на другите самоуправни организации и заедници во обезбедувањето услови за зачувување и развој на природните и со труд создадените вредности на човековата средина, утврдени со Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

— општествените цели и задачи што произлегуваат од одлуките на Десеттиот конгрес на Сојузот на комунистите на Југославија и Програмските цели и Статутот на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија,

— задачите утврдени со Основите на заедничката политика на долгорочниот развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија до 1985 година и со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во врска со

заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна средина;

— степенот на развојот на самоуправните односи, влијанието на работничката класа врз општествените текови, и степенот на општествената свест;

— неопходноста за забрзан општествено-економски и социјален развој на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, јакнењето на нејзините одорајбени потенцијали и нејзиното вклучување во динамичкиот технолошки развој и меѓународната подолба на трудот,

— предлогот од Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија 1977 година да се прогласи за Година на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина,

а заради

поуспешна заштита и унапредување на човековата животна и работна средина и ангажирање на сите сили во здружениот труд и општеството во целост за зачувување на природните и со труд создадените вредности како суштествен елемент за здрав, сигурен и творечки живот на човекот и за вкупен развој на нашата социјалистичка самоуправна заедница,

Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Сојузниот собор од 1 февруари 1977 година, врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 285 точка 17 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА 1977 ГОДИНА ЗА ГОДИНА НА ЗАШТИТА И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЧОВЕКОВАТА ЖИВОТНА И РАБОТНА СРЕДИНА

1 Се прогласува 1977 година за Година на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина.

2 Се формира Совет на Годината на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина (во натамошниот текст. Совет) како општествено тело за остварување на соработка на организациите на здружен труд, на работните заедници, општествено-политичките заедници, месните заедници, општествено-политичките и општествените организации и на други здруженија на граѓани, на самоуправните организации и заедници, како и на работните луѓе и граѓаните во областа на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна средина

3 Советот

1) ќе изработи програма за активноста во Годината на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина Со Програмата ќе се утврдат конкретните задачи што треба да се извршат во 1977 година заради забрзување на трајната акција врз остварување на целите утврдени со општествените документи,

2) ќе ги поттикнува на сите институции ангажирани во Годината на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина во извршувањето на нивните програми и ќе им дава помош;

3) со својата активност ќе придонесе за целокупната општествена акција врз заштита и унапредување на човековата животна и работна средина и ќе настојува да ги поттикне сите фактори што можат да придонесат за подобрувањето на основните елементи на човековата животна и работна средина,

4) ќе го поттикнува печатот, радиото, телевизијата и другите облици на информирање, во согласност со својата општествена функција, да придонесе за развивање на пошироката општествена акција за заштита и унапредување на човековата животна и работна средина

5) ќе установи и ќе доделува повелби и други признанија за резултатите постигнати во областа на заштитата и унапредувањето на човековата животна и работна средина,

6) ќе врши и други работи во врска со Годината на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина

4 Советот има претседател и тројца потпретседатели и членови

Во Советот делегираат по еден член:

— Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

— Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија,

— Сојузниот извршен совет,

— Сојузниот секретаријат за народна одбрана,

— претставници на републиките и автономните покраини,

— Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија;

— Претседателството на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија,

— Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија,

— Претседателството на Конференцијата на Сојузот на социјалистичка младина на Југославија,

— Сојузниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија,

— Југословенскиот сојуз за заштита и унапредување на човековата средина,

— Црвениот крст на Југославија,

— Претседателството на Советот за воспитување и заштита на децата на Југославија,

— Сојузниот завод за општествено планирање;

— Сојузниот завод за здравствена заштита,

— Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка,

— Постојаната конференција на градовите на Југославија;

— Стопанската комора на Југославија;

— Сојузот на самоуправните интересни заедници за здравство и здравствено осигурување на Југославија;

— Сојузот на самоуправните интересни заедници за научни истражувања,

— Советот на академиите на науките и уметностите на Југославија;

— Заедницата на југословенските универзитети и високошколски установи;

— Сојузот на лекарските друштва на Југославија;

— Сојузот на инженерите и техничарите на Југославија,

— Сојузот на урбанистите на Југославија;

— Сојузот на инженерите и техничарите на шумарството и индустријата за преработка на дрво на Југославија;

— Планинарскиот сојуз на Југославија;

— Сојузот на извидници на Југославија,

— Ловечкиот сојуз на Југославија;

— Спортско-риболовниот сојуз на Југославија;

— Југословенското друштво за заштита на водите,

— Југословенското друштво за чистота на воздухот;

— Југословенското здружение за заштита од бука и вибрации,

— Југословенското друштво за заштита од зрачења;

— Лучките капетани на Југославија,

— Сојузот на новинарите на Југославија,

— Сојузот на економистите на Југославија;

— Сојузот на здруженија на правниците на Југославија

Претседателот и тројцата потпретседатели на Советот ги именува Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од редот на членовите на Советот, на предлог од Комисијата за избор и именувања на Собранието на СФРЈ

5. Советот донесува деловник за својата работа.  
6. Средствата за работа на Советот ги обезбедуваат договорно органите и организациите што делегираат членови на Советот.

7. Работата на Советот се завршува со поднесување на извештај до Собранието на СФРЈ за резултатите постигнати во Годината на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина, а најдоцна до 31 март 1978 година.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 472  
1 февруари 1977 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с р

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с р.

#### 91.

Врз основа на член 288 точка 4, а во врска со член 315 точка 7 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и со член 3 од Законот за Советот на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на седницата на Сојузниот собор од 1 февруари 1977 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 27 јануари 1977 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За член на Советот на федерацијата се избира Богдан Орешчанин, досегашен извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Велика Британија

#### Собрание на СФРЈ

АС бр 471  
1 февруари 1977 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Киро Глигоров, с р

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
Зоран Полич, с р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Данило Кекиќ, с р.

### ОДЛИКУВАЊА

#### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ

#### НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат.

#### Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бујас Рока Никиќа, Дујан Јаге Јосип, Дворник Андрије др Игор, Гашпаревиќ Павла Антун, Јушиќ Павла Антун, Корица-Радмановиќ Исе Љуба, Костањчар Винка Јанко, Маџукатин Петра Анте, Марохиќ Ивана Данијел, Морнар Вишка Звоне, Петровиќ-Дмитровиќ Николе Драгица, Свибен Мије Иван, Златиќ Јураја Јосип, Зориќ-Покрајац Николе Милка

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бариќ Боже Славко, Бонети Бартула Иво, Бишкуп Драгутина Славко, Цолиќ Шиме Миле, Цолиќ Шиме Мирко, Чрнчевиќ Ивана Томо, Деканчиќ Адама Јосип, Јакшиќ Стеве Ђуро, Јакшиќ-Хејимовиќ Марка Марица, Јовичиќ Луке Јован, Каповиќ Шиме Анђелко, Каришиќ Мирка Симо, Лукачевиќ Ђуре Никола, Меиќ Јакова Вјекослав, Младеновиќ-Радивоша Ђорѓа Нада, Оштриќ-Медиќ Марка Милева Патрк Николе Шиме, Павелиќ Карла Милан, Пенѓер Стјепана Анте, Симиќ-Матиќ Дмитра Милица, Шимпрага Голуба Павло, Шкарјан-Грошиниќ Николе Евица, Вукиќ Максима Тодор.

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Светини-Марача Иве Анка,

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Анимовиќ Трипка Михајло, Барлек Ивана Иван, Бунтак Мартина Славко, Чоп Ивана Миливој, Деспотовиќ Шиме др Радослав Димитриевиќ Мирка Мирко, Доган Луке Младен, Глиншек-Бујас Ивана Рајна, Грегов Ђуре Валентин, Иванковиќ Андрије Ана, Јироушек Анутуна др Младен, Лукин Анте Маријан, Марушиќ Стјепана Раде, Митровиќ Павла Михајло, Опшиќ Јосипа др Ото, Першин Николе др Антон, Полиќ Изидора Јосип, Роглиќ Јуре Марко, Сомоѓи Мирка Виктор, Сонтор Јосипа Јосип, Станковиќ Боже др Вељко, Шкариќ Вјекослава др Винко, Шлаус Јураја др Иво, Шубашиќ Ђуре Марко, Шупе Јосе Јере,

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бабиќ Иван, Јакоб Ђељак Јуре Божо, Вобиќ Анте Радослав, Домјан Стјепана Маријан, Доморе-

дски Паве Адам, Илиќ Александра Ђорђе, Кандер Јосипа Јосипа, Копиќ Стјепана Ђуро, Лапиќ Боже Иван, Митак Томе Стјепан, Орешковиќ Анте Славка, Пармач Марка Иван, Подгорник Доминика Доминик, Ратешкић Јуре Томо, Шимунов-Власкић Крсте Марија, Шкаржан Антуна Милан, Варски Стјепана Антун;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бабиќ Јосипа Јосип, Бораниќ Вилима др Миливој, Церјан Андрије Јурај, Чехко Петра Стјепан, Чурчиќ-Чепинац Дане Миран, Добрета Трифуна Никола, Драгичевиќ Марка Иво, Ђуновиќ-Ѓрбиќ Максима Јелена, Ерготиќ-Стиплошек Рудолфа Емилија, Фаркаш Владимира Бранимир, Фучкар-Комненовиќ Петра Наталија, Хам Петра Јосип, Кодрња Стјепана Нада, Конрад Миливоја др Максимилијан, Маленичиќ Мате Јосип, Маринковиќ-Ѓовиќ Кузман Божина, Маркесина Николе Милко, Марковиќ Николе Стјепан, Мершињак-Краљ Ђуре Драгица, Новак Ивана Фрањо, Оршолкиќ Мате Илија, Павловиќ Андрије Олга, Петриновиќ Ивана Стјепан, Пириќ Винка Стјепан, Подгорски Фрање Звонко, Ранковиќ Јове Боривоје, Ромчевиќ Адама Љубан, Рушиниќ Петра Винко, Симиќ Бранка Војислав, Стјепиќ Катице Вукица, Столфа-Хорват Балтазара Борислава, Штимац Милана Игор, Томаш Ивана др Петар, Ваљек Фрање Фрањо, Витале-Плављениќ Илије др Љубинка, Влакиќ Анте Јошко, Водешек Винка Владо, Војновиќ Душана др Божиќар;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Андријиќ-Босниќ Јураја Иванка, Антолкивиќ Бранка др Бранка, Бабиќ Јосипа Драгутиќ Бачак Мате Иван, Баљак Крсте Лука, Баждариќ Јосе Иве, Бенусси Андреа Луциано, Бертовиќ Мате Станко, Биљар-Корен Ивана Марија, Бошковиќ Стјепана Анте, Божичев Николе Сенка, Божиќ Ѓирила Иван, Брадариќ Анте Мате, Браниќа Марка др Марко, Бризкиќ Ивана Силвано, Брижан Антона Маријан, Бркиќ Луке Данило, Бугиќ Мартина Матија, Бучиќ Матије Иван, Бушњета Томе Антун, Ѓеровиќ Луке Ивица, Ѓиглер Валента Драго, Colombo Крсте др Лидија, Давидовиќ-Учкар Јосипа Марија, Ѓорчиќ Ивана Невенка, Ѓујмешкиќ Фрање Драгутиќ, Ѓундов Блаже Славица, Ѓуплиќ Стјепана Велимир, Феу Јосипа Мирослав, Фердеља-Тепеш Стјепана Вилма, Филиповиќ Марка Адам, Фуреди-Милхофер Ладислава др Хелга, Глушиќ Мартина Милан, Голијанин Вукана Анђелко, Грковиќ Васе Милош, Халавања Николе Никола, Харамеја-Калшан Стјепана Марија, Херега Ивана Иван, Хорват Јована Димитрије, Хотко Стјепана Вилим, Искриќ Јована др Соња, Ивчевиќ Николе Мијат, Јаношевиќ Михајла Мирослав, Јефтиќ Миле др Љубомир, Јурлина Шиме Љубомир, Конатиќ Ловре Никола, Ковач-Матјаскиќ Фрање Фаника, Ковачевиќ Раде Никола, Краљ Томе Звонко, Крамариќ Мирка Стјепан, Крањц Јосипа Славко, Крањчевиќ Јосипа Стјепан, Крушвар Антона Владимир, Лепоглавац Марка Божиќар, Лепоглавац Ивана Јосип, Лучиќ Јосипа Јосип;

Марион Катице Станко, Матовиновиќ Мирка Јосип, Мелњак Стјепана Антун, Миљановиќ Душана Стево, Миран Звонка Александар, Моќан То-

ме Томо, Модриќ-Ѓазаревиќ Луке Миланка, Новак-Кривокапиќ Васе Госпава, Олујиќ Стеве Мирко, Палановиќ Фрање мр. Елизабета, Палиска Јосипа Бруно, Пернат-Ватарело Стјепана Тонка, Петри Ѓторе Роберто, Петровиќ Илије Станко, Пргин Јосипа Иво, Продан Јосипа Маријан, Пушеткиќ Крешимира Крешимир, Рајниќ Максим Милован, Рибкиќ Рајмонда Бранимир, Ровтар-Кречиќ Алојза Марија, Сабодиќ Мате Иван, Силаќи Антуна Стјепан, Ситвук Мате Петар, Спасиќ Бошка Спасоје, Станар Андрије Секула, Старац Виктор Иван, Шања Милана Бранко, Шимпрага Петра Славко, Шкориќ Марка Марко, Шпањол Шиме Љубомир, Штерле Јосипа Бранко, Штернберг Јулиа инж. Зденко, Швенда Мије Фрањо, Тиќ Петра Јосип, Топиќ Гргура др Младен, Тринајстиќ Ѓвијетка др Ненад, Варашанец Људмила Ловро, Вебер Ивана Иван, Вучевиќ Славомира Зденка, Витез Мартина Иван, Влатковиќ Матије др Миленко, Врабец Јаше Мара, Вучковиќ Пере Даница, Вукманиќ Мије Звонко, Вукобрадиќ Бранка Бранко, Вуковиќ-Иванишиќ Стјепана Марија, Вунак Мате Иван, Заводник Владимира Душан, Зечевиќ Марка Илија, Земљиќ Франциска Винко, Жефран Ивана Алдо, Живковиќ Марка Милан, Жућаниќ Фрање Јосип;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во издигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Братковиќ Јосипа Јосип, Дудуковиќ Васе Милош, Дудуковиќ Васе Стево, Грегов Вице Томе, Кребер Јанка Владимир, Мандиќ Ђуре Ђуро, Николиќ Крсте Војин, Пињагиќ Даута Хасан, Вујчиќ Боже Миле, Жигровиќ Стјепана Фрањо;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бабиќ Паве Јосип, Божичевиќ Ивана Јосип, Браќо Антуна Даница, Бриќњач-Премуж Марије Антонија, Ѓветковиќ Ивана Јосип, Ѓаковиќ Томе Јосип, Голуб Људевита Мирко, Грдиќ Ивана Петар, Хорват-Малнар Ивана Марија, Марковиќ Николе Валент, Намјесник-Крбот Јокоба Ката, Остојиќ-Јока Душана Савка, Острман Ивана Марија, Папиќ Саве Илија, Петровиќ Радована Трајко, Сакмарди Винка Ђуро, Сладовиќ Мирослава Младен, Шканиќ Стјепана Томо, Трстењачки Валента Изидор, Вулеткиќ Мије Владо;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Аркулин Карла Неда, Бајчиќ Јосипа Кузма, Барабац-Кинкела Адама Јелка, Бауер Михајла Фрањо, Бенц Мије Бранко, Бенчиќ Алексе Драга, Бенчиќ Мије Стјепан, Бесак Вида Јосипа, Бијељиќ Миле Ђуро, Бејничкиќ-Робиќ Ђуре Катица, Боќор Флоријана Флоријан, Вранчела-Кинкела Ернеста Богдана, Вртан Јосе Шиме, Брукета Мате Филип, Буќша Брне Брна, Бурек Мате Јосип, Цветаниќ Николе Паво, Чурковиќ Симе Јово, Ѓасовиќ Ђуре Михајло, Ѓеснотовиќ Шиме инж. Златко, Нидек Зорана Зоран, Димитријевиќ-Матиќ Стјепана Зорка, Домитровиќ Јосипа Стјепан, Дондур Јована Ѓикола, Драгија-Малеќ Ђуре Љубица, Драгобратовиќ Луке Звонко, Друшко Ивана Иван, Ѓула Алојзије Иван, Ѓурлинец ПавлаИгнац, Фришчиќ Јосипа Фрањо, Ѓвдиќиќ

Ивана Ђуро, Гранђа Стјепана Иван, Грковић-Цвијановић Бранка Љубица, Херцег Јураја Јурај, Ивчевић-Драшковић Флоријана Анкица, Јембрек Ивана Славко, Јовановић Владимира Слободан, Јуричић Ђирица Златко, Јурков Матије Мартин, Јурош Богомира Шиме, Казига Звонка Филип, Кеџман Које Владо, Кезеле Јосипа Драгутин, Кинкела Вјенослава Срећко, Кобер Андрије Стјепан, Контек Стјепана Иван, Корда Ђуре Милан, Корен Мије Антун, Кошковић Ђуре Стјепан, Кошутин Стјепана Иван, Ковачевић Илије Томо, Краш Мирка Иван, Крњић Јуре Јосип, Кучић Марија Марио, Кухта Јанка Стјепан, Кукуљан Маријана Иван, Куштер Илије Иван;

Leschrommer-Куна Виктор Адела, Лезаић Вида Вид, Локин Шиме Лука, Лончарић Александра Младен, Лукец Фрање Мато, Мајсторовић Милутина Веселин, Марач Марчела Леонард, Марган-Фелићновић Ивана Анамарија, Матијевац Стјепана Фрањо, Месеџ Мартина Томо, Межнареџ-Скукан Ивана Мара, Микић-Завалић Ђуре Ружа, Миклић Андрије Стјепан, Милин-Смојвер Радослава Славица, Мишковић Рајка Мирослав, Млинарић Драгутина Иван, Мохач Милка Антун, Мраовић-Михељ Ђуре Катица, Новосел Антуна Данијел, Пајц Антуна Берислав, Паветић Ивана Људевит, Павлић-Боснић Јураја Неда, Пехар Ивана Иван, Петриц Стјепана Стјепан, Петрушанец-Горупец Андрије Марија, Подравчић Драгутина Фрањо, Посавец Мирка Антун, Преволчић-Шимунчић Матије Антонија, Приселан Андрије Стјепан, Рашек-Тишљарић Еугена Марија, Рибић Максе Максо, Рихтарић-Микулан Јосипа Вера, Романић Димитрија Александар, Сировец Шимуна Стјепан, Смлатић Ахмета Ахмет, Спасојевић Богосава Милован, Срага Мије Славко, Станисављевић Алђелка Велимир, Стипан Шимуна Маријан, Стојаковић Алексе Жарко, Сушиловић Јосипа Павла, Шебеља Антона Антон, Шимпрага Петра Никола, Шимунец Вида Ана, Шкарпа Петра Иван, Шкомрл Јакова Анте, Шкробента-Јаџец Јосипа Ирена, Шкорџ Стјепана Јосип, Шокић Фрање Јура, Шпелић-Матешић Фрање Љерка, Штебић Ловре Јосип, Шуњић Томе Славица, Трупец Јосипа Стјепан Тудић-Бркић Фабијана Иванка, Туца Јосипа Јосип, Виђак Виџа Војидар, Витез Јосипа Алекса, Витез Мартина Славко, Здравец Ивана инџ Иван, Зоретић Мате Живко, Зорко Стјепана Станислав, Зрна Стјепана Валент, Зубчић-Кузмановић Саве Милица, Жупанић Изидора Иван;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонородната одбрана

**СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ**

Балашко Томе Маријан, Иванчан Андрије Стјепан, Јамбрак Ђуре Стјепан, Кјргић Лазе Гојко, Магдић Николе Мирко, Мехиновић Мехе Ирфан, Пекеч Милутина Лазо, Пекеч Милутина Владимир, Перовић Мартина Иван, Шоштар Блажа Мирко, Вуковић Богомира Јурај, Зјалић Петра Петар.

Бр. 55  
15 јуни 1976 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**У К А З**

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА  
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за особени заслуги врз успешно остварување акциите во врска со вработувањето на југословенските работници во Франција, со што е сторен значаен придонес во развивањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција

**СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО  
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Jean Gomez, шеф на Францускиот дел на Постојаната југословенско-француска комисија за примена на Спогодбата за регулирање на вработувањето на југословенските работници во Франција.

Бр. 96  
30 септември 1976 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

**СО Д Р Ж И Н А:**

	Страна
84. Закон за измени и дополненија на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот — — — — —	397
85. Закон за измени на Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход и доход во основните организации на здружениот труд — — — — —	402
86. Закон за претворање на краткорочните кредити дадени на Југословенската земјоделска банка во долгорочни кредити — — — — —	403
87. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања во изградба на зграда и на постојана постапка на Музејот на Револуцијата на народите и народностите на Југославија од 1977 до 1990 година — — — — —	404
88. Закон за обезбедување средства на федерацијата за додатен влог на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Африканскиот фонд за развој — — — — —	405
89. Закон за определување на надоместите за побарувањата по основ на социјално осигурување настанати во сретство — — — — —	405
90. Одлука за прогласување на 1977 година за година на заштита и унапредување на човековата животна и работна средина — — — — —	409
91. Одлука за избор на член на Советот на федерацијата — — — — —	410
Одликувања — — — — —	410

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.